

Обука на тема: “Вода и управување со водни ресурси”

Датуми: 14/06/2026, вторник

Локација: <https://us02web.zoom.us/j/89379581750?pwd=Z1VSa0M3Sud6TE93OGNMM1hRVFM5UT09>

Почеток: 13:00 ч.

Времетраење: 120-150 минути

Предлог АГЕНДА

Време	Тема	Опис	Придружни документи / алатки
12:45-13:00	Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата	Он-line настанот ќе се спроведе на ZOOM платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред почетокот на обуката со цел секој учесник да се приклучи на обуката со време	
СЕСИЈА 1: ВОВЕД			
13:00-13:10	Вовед во обуката <u>Цел на обуката:</u> Цел на оваа обука е да го унапреди знаењето на учесниците, за темата води и управување со истите во нашата држава со презентација на моменталната состојба во секторот води од аспект на законодавство и транспонирање на ЕУ законодавството.	Информациите ги обезбедува домаќинот на настанот, во врска со целите на обуката, резултатите и агендата, очекуваните резултати од обуката итн. (претставник на Милиеуконтант Македонија и ФООМ)	
13.10-13.20	Кратко запознавање со учесниците на обуката	Секој учесник ќе има можност да се претстави и да сподели очекувања од обуката	Интерактивна онлајн алатка
СЕСИЈА 2: УПРАВУВАЊЕ СО ВОДА И ВОДНИ РЕСУРСИ			
13.20-13.40	- Преглед на меѓународната и националната законска регулатива / ЕУ Директиви за води	Д-р Петра Поп Ристова Маја Марковска ЗОР Милиеуконтант Македонија	PPP Презентација

	- Транспонираност на ЕУ Директиви во националното законодавство		
13.40-14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Вовед во темата Води во РСМ - Преглед на националната законска рамка за управување со води и водни ресурси - Национална Стратегија за води - Водостопанска основа на РСМ - Планови за управување со речни сливови - Улога на јавноста во донесување на овие документи 	Д-р Петра Поп Ристова Александра Каракашова Сачкарска ЗОР Милиеуконтат Македонија	PPP Презентација
14.00-14.15	Работа во групи – Изработка на Акционен план за Националната Стратегија за води	Креирање на 2-3 работни групи. Секоја работна група или “ZOOM соба”, ќе биде модерирана од страна на ЗОР МКМ.	Работа во групи.
14.15-14.30	Презентација од работата во групи	Секоја група избира презентер, кој во рок од 5 минути треба да ги претстави заклучоците од својата работна група.	Резултати од спроведената вежба
14.30-14.50	Работа во групи – План за управување со речен слив <ul style="list-style-type: none"> - Работна Група 1: Слив на реката Вардар - Работна Група 2: Слив на реката Струмица - Работна Група 3: Слив на реката Црн Дрим 	Веќе формираните работни групи ќе продолжат да работат во ист состав и ќе се обидат да дефинираат мерки за подобрување на состојбата и управувањето со речните сливови.	Работа во групи
14.50-15.10	Презентација од работата во групи	Секоја група избира презентер, кој во рок од 5 минути треба да ги претстави заклучоците од својата работна група.	Резултати од спроведената вежба
КРАЈ НА ОБУКАТА			
15.10-15.20	Завршување на обуката	Заклучоци, очекувања, оценка на обуката	Формулар за евалуација